



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 август 2024 година

Соопштение за печатот

Монетарни движења во Република Северна Македонија: јули 2024 година

- Во јули 2024 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** забележа месечно зголемување од 0,5%, пред сè како резултат на растот на готовите пари во оптек, при дополнителен раст и на депозитните пари и долгорочните депозити до две години. На годишна основа, паричната маса е повисока за 5,6%, во најголем дел поради зголемените депозитни пари, при позитивен придонес и на долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек, додека краткорочните депозити забележаа пад.
- Во јули, **вкупните депозити³** остварија зголемување од 0,5% на месечна основа, при годишен раст од 7,3%. Притоа, месечната и годишната промена во поголем дел се должи на растот на депозитите на секторот „домаќинства“, при помал раст и на депозитите на корпоративниот сектор.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)				годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024
Парична маса М4	595,151	591,336	607,881	611,809	8.7	9.5	7.6	7.6	4.3	-0.7	0.5	0.6
Парична маса МЗ	529,264	521,804	535,985	538,400	5.9	6.6	5.4	5.6	4.5	-0.9	0.4	0.5
од кои:												
Готови пари во оптек	50,002	49,336	51,377	52,759	5.3	8.6	7.6	8.4	7.5	1.5	2.2	2.7
Депозитни пари	211,402	202,074	211,126	211,783	12.4	11.4	8.8	9.4	10.0	-1.9	0.3	0.3
Краткорочни депозити	215,860	215,551	215,501	215,451	0.6	1.0	0.1	-0.5	-0.5	-1.1	0.2	0.0
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	54,842	57,981	58,406	4.5	10.8	12.7	14.8	2.1	1.4	0.0	0.7
Вкупни депозити	534,241	531,140	544,683	547,210	8.7	9.3	7.2	7.3	4.0	-0.9	0.4	0.5
од кои:												
Корпоративен сектор	161,432	150,674	153,830	154,171	13.2	12.2	4.7	3.9	6.6	-2.4	1.0	0.2
Во денари	109,266	100,009	103,684	103,028	15.8	12.5	5.6	3.9	8.5	-3.6	1.7	-0.6
Во странска валута	52,166	50,664	50,146	51,143	8.2	11.4	2.8	3.9	2.7	0.1	-0.4	2.0
Домаќинства	348,745	354,741	364,432	367,103	7.9	8.7	8.9	9.6	3.5	0.1	0.0	0.7
Во денари	173,543	177,631	184,627	187,014	11.8	13.7	13.1	14.5	6.4	0.6	-0.6	1.3
Во странска валута	175,201	177,109	179,805	180,088	4.4	4.0	4.8	4.9	0.7	-0.3	0.5	0.2

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата: http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, **вкупните кредити** бележат раст за 0,6% и 7,3% на месечна и на годишна основа, соодветно. Месечната и годишната промена е резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, при поизразен придонес кон растот на кредитите на секторот „домаќинства“.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)				годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024
Вкупни кредити	444,721	449,251	462,435	465,244	5.1	6.1	6.4	7.3	1.3	0.3	0.8	0.6
<i>од кои:</i>												
Корпоративен сектор	212,768	214,268	221,765	222,904	3.3	5.4	5.8	7.3	2.2	0.0	0.6	0.5
Во денари	131,089	134,280	144,110	146,001	7.1	11.9	16.2	18.4	2.7	1.0	2.6	1.3
Во странска валута	81,679	79,988	77,656	76,902	-2.3	-3.9	-9.3	-9.1	1.4	-1.7	-2.8	-1.0
Домаќинства	229,404	232,313	238,057	239,937	6.7	6.8	7.1	7.5	0.5	0.5	1.0	0.8
Во денари	125,223	126,809	130,453	131,765	5.1	5.8	7.2	7.7	0.0	0.3	1.2	1.0
Во странска валута	104,180	105,504	107,603	108,171	8.8	8.1	7.0	7.2	1.2	0.6	0.7	0.5


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴




Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, вкупните **депозити на корпоративниот сектор** се зголемени за 0,2% на месечна основа. Анализирано по валута, растот во целост произлегува од зголемените краткорочни депозити во странска валута, додека останатите компоненти бележат пад. Годишниот раст изнесува 3,9% и се должи на зголемените депозитни пари и зголемените долгорочни депозити во странска валута и во денари, додека краткорочните депозити во странска валута и во денари се намалени.
- Овој месец, **кредитите на корпоративниот сектор**⁵ забележаа месечен раст од 0,5%, при годишно зголемување од 7,3%. Промената кај двете основи во целост се должи на зголеменото кредитирање во денари, додека кредитите во странска валута забележаа пад.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на домаќинствата** овој месец забележаа месечно зголемување за 0,7%, поради растот на долгорочните депозити во денари и во странска валута, како и депозитните пари, во услови на пад на краткорочните депозити во странска валута и во денари. На годишна основа, вкупните депозити на домаќинствата се повисоки за 9,6%, како резултат на растот на депозитните пари и долгорочните депозити во денари и во странска валута, при пад на краткорочните депозити во странска валута и во денари.
- Во јули, кај **кредитите на домаќинствата** е остварен месечен и годишен раст од 0,8% и 7,5%, соодветно, како резултат на зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, со поизразен придонес на кредитите во денари.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)				годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024	12.2023	3.2024	6.2024	7.2024
Потрошувачки кредити	119,868	119,858	122,818	123,964	6.5	5.8	5.8	6.3	1.1	0.4	0.8	0.9
Станбени кредити	83,891	85,555	87,920	88,583	10.5	10.4	10.2	10.5	1.4	1.0	0.9	0.8
Автомобилски кредити	399	399	458	469	11.4	13.1	25.3	23.6	2.7	1.8	7.5	2.5
Кредитни картички	9,835	9,459	9,332	9,313	-4.7	-6.8	-8.0	-8.0	-1.9	-0.8	-0.3	-0.2
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,820	6,846	6,777	0.6	6.1	7.9	8.4	-13.8	2.3	5.7	-1.0
Други кредити	1,782	1,658	1,579	1,579	-19.3	-21.2	-18.8	-18.4	-2.5	-1.7	-2.0	0.0

Извор: НБРСМ.

- Во јули 2024 година, гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, е забележан месечен раст од 0,9% и 0,8%, соодветно, при годишно зголемување од 6,3% и 10,5%, соодветно. **Автомобилските кредити** овој месец се повисоки за 2,5% и 23,6%, на месечна и годишна основа, соодветно, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** се намалени за 0,2% и 8,0%, на месечно и годишно ниво, соодветно. Во јули, **негативните салда на тековните сметки** забележаа месечен пад од 1,0%, во услови на годишен раст од 8,4%. Во јули, кредитите одобрени врз **други основи** се непроменети на месечна основа, додека во споредба со истиот период претходната година, тие се намалени за 18,4%.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspk

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 20 септември 2024 година (референтен пресек заклучно со август 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.